

Осигурување за тебе
и твојот велосипед



САКАМ ДА КАЖАМ
за слободоумни
sdk.mk

вторник, 25 мај, 2021

[🏠 Вести](#) [Дописна мрежа](#) [Нераскажани приказни](#) [Сакам да кажам](#) [КОВИД-19](#) [СДК Магазин](#)

[Сакам зелено](#) [Спортски приказни](#) [Култура](#)

ЗНМ НАЈАВИ ПРОТЕСТИ АКО НЕМА КАЗНИ ЗА НАПАДИТЕ ВРЗ НОВИНАРИ

👁 1184

3 октомври 2020

Скопје, (САКАМДАКАЖАМ.МК)



„Во регистарот на ЗНМ за напади кон новинари од почетокот на оваа година до овој момент бележиме 14 напади кон новинари, од кои повеќе од пола се кон жени новинари. Во 2019 година имавме само 4 напади вкупно и овој негативен тренд треба да го вклучи алармот пред сè во ОЈО, особено земајќи предвид дека според нашата евиденција нема ниту еден покренат обвинителен акт против напаѓачите“, вели претседателот на ЗНМ Младен Чадиќовски; - Од средбата со Јавниот обвинител Љубомир Јовески. (Фото: ЗНМ)

Здружението на новинарите (ЗНМ) на редовното годишно собрание денеска усвои декларација со која се бара престанок на неказнивоста на нападите и заканите кон новинарите и медиумските работници во земјава. Претседателот на ЗНМ Младен Чадиќовски најави и протестен марш ако продолжи игнорантскиот однос на државата, но и ако останат нерешени сите други напади врз новинарите.

„Државата потфрли во случајот со нападатите новинари на 27 април 2017. Десетици колеги беа брутално нападнати, а институциите не само што не поведоа ниту една постапка, туку се дрзнаа преку државното правобранителство да се обидат да ја одбијат тужбата на нашите колеги, што е недозволиво“, рече Чадиќовски.

Во декларацијата од Министерството за правда се бараат интервенции во Кривичниот законик, преку кои ќе се даде дополнително овластување на Јавното обвинителство по службена должност да постапува во одредени ситуации кога е повредено правото на новинарот за време на службена задача, како и предвидување на повисоки казни за престапниците. На овој начин, би се решиле дел од предизвиците и би се поштедиле новинарите од скапи судски постапки кои не секогаш се во можност самостојно да ги иницираат.

Чадиќовски, директорот на ЗНМ Драган Секуловски и адвокатот Филип Медарски кој застапува група на новинари за нелегалното прислушување, завчера на средбата со државниот јавен обвинител Љубомир Јовески предложија формирање на посебно одделение во обвинителството за гонење напади кон новинари и медиумски работници, кое треба ги истражи не само повредите на правата на новинарите од оваа година, туку и постарите случаи, бидејќи само на тој начин ќе се подобри негативната пракса на неказнивост која во моментот е присутна.

Чадиќовски вели дека во 2020 има зголемен тренд на закани кон новинарите.

„Во регистарот на ЗНМ за напади кон новинари од почетокот на оваа година до овој момент бележиме 14 напади кон новинари, од кои повеќе од пола се кон жени новинари. Во 2019 година имавме само 4 напади вкупно и овој негативен тренд треба да го вклучи алармот пред сè во ОЈО, особено земајќи предвид дека според нашата евиденција нема ниту еден покренат обвинителен акт против напаѓачите“, вели Чадиќовски.

ЗНМ вели дека Јовески ветил оти во наредниот период ОЈО ќе се заложи да ги провери случаите кои ги има регистрирано ЗНМ за напади кон новинари и ќе се разговара интерно за барањето за формирање на посебно одделение.

Симнете ја мобилната апликација



©SDK.MK Крадењето авторски текстови е казниво со закон. Преземањето на авторски содржини (текстови и фотографии) од оваа страница е дозволено само делумно и со ставање хиперлинк до содржината што се цитира





Најчитани



**ЦИНИЧЕН
ОПТИМИЗАМ**



**РАШКОВСКИ СИ
ЗЕМАЛ ПО 500 ЕВРА
ТАРИФА ОД
ХОНОРАР ОД 80.000
ДЕНАРИ НА
СОВЕТНИК ВО
ВЛАДА,
ОБВИНИТЕЛСТВОТО
ОТВОРИ УШТЕ ЕДНА
ИСТРАГА ПРОТИВ
НЕГО**



**„СВЕТИ СВЕТИ
КИРИЛ И МЕТОДИЈ“
НЕ Е ИСТО СО „СВЕТИ
КИРИЛ И МЕТОДИЈ“,
ТВРДИ ВЛАДАТА,
КОЈА НА БУГАРСКИ
УНИВЕРЗИТЕТ СО
ИСТО ИМЕ МУ
ДОЗВОЛИ ДА
РАБОТИ ВО
МАКЕДОНИЈА**



**ВАЛЕНТИНА
БОЖИНОВСКА И
СРЃАН КЕРИМ ЌЕ ГО
СОВЕТУВААТ
МИНИСТЕРОТ БУЈАР
ОСМАНИ**



**ДОТЕРАНИ
МОТОРЦИИ ВОЗЕА
НИЗ СКОПЈЕ ЗА
ПОДИГНУВАЊЕ НА
СВЕСТА ЗА
МАШКОТО ЗДРАВЈЕ
– ФОТОГАЛЕРИЈА**



„САКАМ ДА КАЖАМ“

платформа за слободоумни е проект на

СДК Михајловски Доел, Скопје и на Здружение „Сакам да кажам“ Скопје.

Уредник: Горан Михајловски

Проверка на факти: Марина Костова

Менаџер на социјални мрежи: Мирослав Илиоски

Редакција: sdk@sdk.mk

контактирајте нè: info@sdk.mk

Поштенски фах: 367

©SDK.MK Крадењето авторски текстови е казниво со закон. Преземањето на авторски содржини (текстови и фотографии) од оваа страница е дозволено само делумно и со ставање хиперлинк до содржината што се цитира

© 2016 - 2020 Сакам Да Кажам. Сите права задржани | [Политика на приватност](#) | [Политика на инклузија](#) | [Правилник за внатрешно пријавување](#) | [Кодекс на однесување](#)